

ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

- Законот за данокот на добивка е објавен во “Службен весник на Република Македонија”, бр. 80/93, а измени и дополнувања се извршени со:
 - Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 33/95;
- Закон за изменување на Законот за данокот од добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 43/95;
 - Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 71/96;
- Исправка на Законот за данокот од добивка објавена во “Службен весник на Република Македонија” бр. 5/97;
- Закон за изменување на Законот за данокот од добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 28/98;
 - Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 11/2001.
 - Закон за дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 2/2002;
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 44/2002;
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2003;
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 120/2005.
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 139/2006.
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 160/2007
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 159/2008
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2010
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 47/2011
- Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 135/2011

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се воведува данок на добивка и се уредува начинот на оданочување на добивката.

Член 2

Стапката на данокот на добивка е пропорционална.

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка го врши обврзникот на данокот на добивка.

II. ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК

Член 4

Обврзник на данокот на добивка е правно лице (субјект) - резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата и странство.

Резидент, во смисла на став 1 од овој член е субјектот кој е основан или има седиште на територијата на Република Македонија.

Член 5

Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна единица на странско лице за добивката што ја остварува од вршење на дејност на територијата на Република Македонија

Член 5-а

За целите на овој закон, постојана деловна единица на странско лице е постојано место на активност преку кое или во кое се врши, целосно или делумно, било која стопанска дејност на странско правно лице во Република Македонија, директно или преку зависен агент.

Постојаната деловна единица вклучува место на управување, подружница, филијала, канцеларија, фабрика, работилница, рудник, извори на нафта или гас, каменолом или друго место на искористување на природните ресурси.

Градежен локалитет, проект за изградба, монтажа или инсталација или супервизорски активности и вршењето на услуги во врска со нив, кои траат подолго од 6 месеца, се смета за постојана деловна единица од денот на почетокот на активностите вклучувајќи ги и подготвителните работи.

За постојана деловна единица исто така се смета извршувањето на услуги, вклучително и консалтинг услугите, но само доколку ваквите активности кои се однесуваат на извршувањето на еден или поврзан со него проект, траат подолго од 90 дена континуирано во кој било дванаесетмесечен период.

За континуиран период од ставот 4 на овој член, се смета периодот во непрекинато траење од 90 дена, при што прекините до седум дена, не се сметаат за прекинување на континуитетот. Временскиот континуитет од 90 дена се пресметува

во времетраењето на проектот, независно од бројот на лицата кои учествуваат во неговото извршување.

Доколку едно или повеќе лица го исполнат условот од ставовите 4 и 5 на овој член, во извршувањето на еден или поврзан со него проект, се стекнуваат со статусот на постојана деловна единица, вклучително и во однос на активностите на лицата поврзани со работата на други неповрзани проекти независно од нивното времетраење.

Постојаната деловна единица од ставот 1 на овој член, се пријавува на почетокот на вршењето на дејноста како обврзник на данокот на добивка, заради добивање на единствен даночен број.

По исклучок на ставовите 1 и 2 на овој член, странско правно лице се смета дека има постојана деловна единица во Република Македонија во поглед на активностите кои едно лице, кое не е агент со независен статус, ги извршува во име на странското правно лице, доколку лицето делува во Република Македонија во име на странското правно лице и доколку се применува било кое од следново:

а) лицето е овластено и редовно го спроведува во Република Македонија овластувањето да склучува договори во име на странското правно лице, освен ако активностите се ограничени на наведените во ставот 6 точки од а) до г) на овој член или

б) лицето редовно одржува во Република Македонија залиха на производи или добра од кои лицето редовно испорачува производи или добра во име на странското правно лице.

По исклучок на ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, постојаната деловна единица не го вклучува следново:

а) користење на кој било објект од страна на едно лице единствено за цели на складирање или изложување производи или добра кои му припаѓаат на тоа лице;

б) одржување на залиха на производи или добра кои му припаѓаат на лицето единствено за цели на складирање или изложување;

в) одржување на залиха на производи или добра кои му припаѓаат на лице единствено за цели на преработка од страна на друго лице;

г) продажба на производи или добра кои му припаѓаат на лице, кои биле изложени за време на привремен или повремени саем или изложба доколку производите или добрата се продадат не подоцна од еден месец по завршувањето на саемот или изложбата;

д) одржувањето на постојано место на активност единствено за целите на купување производи или добра или собирање информации за лицето;

ѓ) одржувањето на постојано место на активност само за целите на извршување на која било активност за лицето од подготвителна или помошна природа и

е) одржувањето на постојано место на активност единствено за каква било комбинација на активности спомнати во деловите од а) до ѓ), под услов целата активност извршувана на такво постојано место да биде од подготвителна или помошна природа.

Странско правно лице не се смета дека има постојана деловна единица во Република Македонија, само поради тоа што извршува стопанска дејност во Република Македонија преку брокер, општ агент или кој било друг агент со независен статус под услов активноста да биде редовна стопанска дејност на агентот.

Странско правно лице не се смета дека има постојана деловна единица во Република Македонија, само поради тоа што контролира или е контролирано од страна на домашно правно лице или лице кое извршува стопанска дејност во Република Македонија, без разлика дали преку постојана деловна единица или на друг начин.

III. ДАНОЧНА ОСНОВА

Член 8

Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на непризнаените расходи и помалку искажаните приходи.

Сметководствената бруто добивка се утврдува според прописите за сметководство и воспоставените деловни политики и практики. Сметководствената бруто добивка за одреден даночен период, намалена за данокот платен на основата од ставот 1 на овој член, подлежи на оданочување само во случај на нејзина распределба во вид на исплати за дивиденди и други исплати од добивката.

Основа за пресметување на данокот од ставот 2 на овој член, претставува износот кој се распределува односно исплатува во вид на дивиденди и други распределби од добивката.

Член 9

Износот на дивидендата и другите распределби од добивката, се утврдува од сметководствената добивка остварена за деловната година по намалување на износот на данокот пресметан на непризнаените расходи во истата година и по претходното покривање на непокриените загуби од минатите години.

Износот на дивидендата се утврдува и од пренесените нераспределени добивки од минатите години и од резервите коишто можат да се распределуваат во согласност со закон, намалени за евентуалните непокриени загуби од минати години.

Износот на аванс на дивиденда се утврдува од добивката остварена во тековната година, врз основа на периодична сметка или периодични финансиски извештаи за трите, шестте, односно деветте месеци. Аванс на дивиденда може да се утврди само до износот на добивката којшто е остварена во периодот за којшто се исплаќа авансот на дивиденда, на начин утврден со закон.

За други исплати од добивката се сметаат и исплатите извршени од стечајната и од ликвидационата маса кон содружниците или акционерите, над износот на основната главнина. За исплати од добивката се сметаат и исплатите над износот на основната главнина на содружниците или акционерите кои истапуваат од друштвото под услов да се врши намалување на основната главнина на друштвото.

Под други исплати односно распределби од добивката ќе се смета и секое зголемување на основната главнина на друштвото, поради промена на сметководствената вредност на деловниот имот и на обврските (процена по фер

вредност), преобразба или статусни измени на друштвото (спојување, присоединување, поделба).

За други исплати од добивката се сметаат и сите примања на содружниците или акционерите, на членовите на органите на управување и на вработените, на товар на остварената добивка за годината врз основа на одлука на друштвото.

Член 10

Даночната основа утврдена од непризнаените расходи за даночни цели, се состои од:

- оданочиви расходи и помалку искажани приходи и
- расходи и помалку искажани приходи од поврзани субјекти.

Член 11

За оданочиви расходи и помалку искажани приходи се сметаат:

1) расходите кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност;

2) исплатените надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос, освен утврдените со оваа точка во износи кои не го надминуваат:

- најнискиот износ на исплатените дневници за службени патувања, теренски додаток или одвоен живот утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија и прописите за органите на државната управа, при што исплатите по овој основ меѓусебно се исклучуваат;

- износот на исплатена помош во случај на смрт на вработениот и на член на неговото семејство утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија и прописите за органите на државната управа;

- најнискиот износ на исплатената помош за претрпени штети од елементарни непогоди утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија;

- најнискиот износ на исплатена отпремнина која се дава при заминување во пензија утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија и прописите за органите на државната управа;

- износот на исплатениот еднократен надоместок – испратнина заради трајно работно ангажирање на работниците при откажување на договорот за вработување од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени) утврден со закон;

- износот на исплатениот регрес за годишен одмор во висина од 40% од просечната месечна бруто плата по работник во Република Македонија, објавена до денот на исплатата;

- износот на исплатените јубилејни награди за најмалку 10 години работа кај ист работодавач во висина на просечна месечна плата по работник во

Република Македонија исплатена во последните три месеци објавена од Државниот завод за статистика;

- износот на исплатените надоместоци на трошоци за користење на сопствено возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ;

- износот на исплатениот надоместок заради непрекинато боледување подолго од шест месеци предизвикано со повреда на работа или професионално заболување во висина на просечната месечна плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци и објавена од Државниот завод за статистика и

- износот на исплатениот надоместок при селидби на вработените за потребите на работодавачот во висина на стварните трошоци направени за превоз на покуќнината и на семејството;

3) трошоците за организирана исхрана и превоз во јавниот сообраќај на вработените, исплатени над износите утврдени со закон;

4) трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци;

5) трошоците по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над износот од четири просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен;

6) надоместоците за лицата волонтери според членот 10 став 2 од Законот за волонтерство и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи согласно со членот 85 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност исплатени над износите утврдени со закон;

7) скриените исплати на добивки како што се: давањата на одредени производи и услуги на содружниците или акционерите или на нив поврзани лица по цена пониска од пазарната, вклучувајќи ја и пониската камата на одобрените заеми; плаќање за добиените производи и услуги од содружниците или акционерите или на нив поврзани лица, по цени повисоки од пазарните и овозможување на стекнување на добивки на содружниците или акционерите или на нив поврзани лица и кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице;

8) трошоците направени за репрезентација во висина од 90%;

9) трошоците за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината;

10) трошоците за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината;

11) трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот како и износот на каматите по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и украсни предмети;

- 12) осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување на работниците за повреди на работа;
- 13) даноците по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник;
- 14) паричните и даночните казни, пеналите и казнените камати за ненавремена уплата на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата;
- 15) исплатите на стипендии, освен стипендиите доделени на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности кои се оданочуваат според одредбите од точката 10 на овој член, во кои не спаѓаат трошоците за обука и специјализација на вработените заради остварување на дејноста на даночниот обврзник, под услов истите да продолжат со работа кај истиот работодавач, во временски период утврден со договор, кој не е пократок од три години сметано од годината на стекнувањето со соодветните знаења;
- 16) трошоците на кало, растур, крш и расипување над нормираните износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или виша сила и
- 17) трајниот отпис на ненаплатените побарувања.

Член 12

За оданочиви расходи се сметаат и трошоците за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања, освен исправките на вредноста кај банките, штедилниците и осигурителните друштва на начин утврден со закон.

По исклучок на ставот 1 на овој член, трошоците за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања, се признаваат како расход доколку е донесена правосилна судска одлука, а за побарувањата од субјектите над кои е отворена постапка на стечај и на ликвидација, доколку истите се пријавени и потврдени од страна на стечајниот управник.

Член 13

За расходи и помалку искажани приходи од поврзани лица се сметаат:

- 1) разликата меѓу трансферната и пазарната цена остварена меѓу поврзани лица. Под трансферна цена се смета цената настаната во врска со извршената трансакција на средствата или создавање обврски меѓу поврзани лица. При утврдување на разликата меѓу пазарната и трансферната цена се користат споредливи цени што би се оствариле на домашниот пазар или компаративниот странски пазар кога не би се работело за однос на поврзани лица, а кога тоа не е можно се користи цената утврдена според методот на чинење, зголемена за вообичаената заработувачка (разлика во цени, провизија);
- 2) износот на делот од камати по заемите кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица;
- 3) износот на затезните камати меѓу поврзани лица и

4) износот на каматите на заемите добиени од содружниците или акционерите – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот на друштвото, кои за повеќе од три пати го надминуваат износот на уделот на тој содружник или акционер. Како заеми се сметаат и заемите од трети лица кои се гарантирани од содружникот или акционерот. Износот на уделот на содружникот или акционерот во капиталот на корисникот на заемот се определува за даночниот период како просек од уплатениот капитал, нераспределената добивка и резервите, намалени за евентуалните непокриени загуби.

Одредбата од ставот 1 точка 4 на овој член, нема да се применува на новооснованите субјекти во периодот од првите три години на работењето, вклучувајќи ја и годината на основањето.

Член 14

Кај заемите кои се добиени од поврзаното лице од членот 13 став 1 точка 2 на овој закон, кое не е банка или друга овластена кредитна институција, односно не се добиени директно или индиректно од меѓународни финансиски институции и заемите за кои гарантира Република Македонија, при утврдувањето на расходите од камати се признава пресметаната камата најмногу до висината на каматната стапка која би се остварила меѓу неповрзани лица, во моментот на одобрувањето на заемот.

При утврдувањето на приходите од каматите на заеми дадени на поврзани лица, се признаваат пресметаните камати, најмалку до висината на каматните стапки, кои би се оствариле меѓу неповрзани лица, во моментот на одобрувањето на заемот.

Како основ за определување на висината на каматната стапка од ставовите 1 и 2 на овој член која би се остварила меѓу неповрзаните лица е стапката остварена на финансиски пазар во земјата или на меѓународен финансиски пазар.

Член 14-а

Даночната основа се зголемува за трошоците за затезните камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција.

Член 15

За камати од членот 13 став 1 точка 4 на овој закон, се смета износот на каматите на делот од заеми примени од содружниците или акционерите – нерезиденти, кои непосредно учествуваат најмалку со 25% во вкупната основна главнина на друштвото, односно во вкупното гласачко право во друштвото, доколку на почетокот и на крајот од даночниот период (календарска година, односно делот од годината за кој даночниот обврзник работел) тие заеми го надминале трикратниот износ на учеството во капиталот или во гласачкото право на содружникот или акционерот.

За заеми на содружникот или акционерот од ставот 1 на овој член, се сметаат и заемите добиени од трети лица за кои што гарантира тој содружник или акционер, како и заемите од банки доколку се дадени во врска со депозитот на тој содружник или акционер во таа банка.

Износот на уделот на содружникот или акционерот во капиталот на примачот на позајмицата се одредува со примена на процентот на учество на содружникот или

акционерот во капиталот или во гласачкото право на друштвото на почетокот и на крајот на даночен период, врз основа на состојбата на:

- 1) основната главнина намалена за неуплатениот дел;
- 2) резервите (освен ревалоризационите резерви) и
- 3) нераспределените добивки,

намалени за износот на евентуалните непокриени загуби, пресметан како просек од првиот и последниот ден во даночниот период во кој заемот се користи.

Како камати од членот 13 став 1 точка 4 на овој закон, не се сметаат каматите по заемите добиени од содружници или акционери на друштвото, кои се банки или други финансиски организации.

Член 16

За утврдување на поврзаност меѓу лицата во смисла на овој закон, соодветно се применуваат одредбите на Законот за трговските друштва.

Член 17

Даночната основа формирана од непризнаените расходи за даночни цели, се намалува за износот на оданочените расходи за кои рокот на нивното признавање достасал.

Намалувањето на даночната основа од ставот 1 на овој член се врши соодветно за износот на наплатените побарувања до висината на искажаниот приход, за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа според одредбите на членот 12 од овој закон, соодветно на оданочениот износ.

Член 17-а

Доколку во постапката на утврдување на даночната основа согласно одредбите на членовите 10 и 17 од овој закон ќе се утврди дека износот на формираната даночна основа за даночниот период е помал од износот на намалувањето на истата за истиот даночен период, тогаш даночниот обврзник искажува даночна загуба.

Даночната загуба се пренесува на товар на даночната основа во наредните даночни периоди, но не подолго од пет години, започнувајќи по годината во која даночната загуба е искажана. Намалувањето се врши последователно почнувајќи од износот на најрано настанатите даночни загуби.

Намалувањето на даночната основа за износот на пренесените даночни загуби, се извршува по намалувањето на непризнаените расходи од годината на оданочувањето со износот на намалувањата на даночната основа за тековниот даночен период.

V. ДАНОЧНА СТАПКА

Член 28

Стапката на данок на добивка изнесува 10 %.

V-A. ЗАДРЖУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРИХОД ПЛАТЕН НА СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 29-а

Освен ако поинаку не е регулирано со Меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување, лицата од ставот 3 на овој член кои вршат исплата на приходи на странско правно лице наведени во член 29-б на овој закон, должни се при исплатата на приходот да го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уплатна сметка, истовремено со исплатата на приходот.

Задржаниот данок за било кој приход на странското правно лице, е конечно намирена даночна обврска на лицето за тој приход.

Следниве лица го задржуваат данокот на приход платен на странско лице и тоа:

- а) домашно правно лице;
- б) домашно физичко лице - регистрирано за вршење на дејност и
- в) странско правно лице или физичко лице-нерезидент со постојана деловна единица во Република Македонија.

Член 29-б

Задржувањето на данок се применува на следниве приходи, без оглед дали се исплатени во Република Македонија или во странство:

- 1) приход од дивиденди;
- 2) приход од камата од резидент;
- 3) приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во Република Македонија, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица;
- 4) приход од авторски хонорар исплатен од резидент;
- 5) приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во Република Македонија, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица;
- 6) приход од забавни или спортски активности кои се вршат во Република Македонија;
- 7) приход од вршење на менаџмент, консалтинг, финансиски услуги и услуги на истражување и развој, ако приходот е исплатен од резидент или е на трошок на постојаната деловна единица во Република Македонија;
- 8) приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во Република Македонија;
- 9) приход од телекомуникациски услуги помеѓу Република Македонија и странска држава и
- 10) приход од закуп на недвижности во Република Македонија.

По исклучок од ставот 1 на овој член, данокот не се задржува на следниве приходи:

- 1) на трансфер на дел од добивката на постојана деловна единица на странско правно лице во Република Македонија, на која претходно е платен данок на добивка;

2) на приход од камата од должнички инструменти издадени и/или гарантирани од страна на Владата на Република Македонија, Народна банка на Република Македонија и банки или други финансиски институции кои делуваат како претставник на Владата на Република Македонија;

3) на приход од камата од депозити во банка лоцирана во Република Македонија и

4) на приход остварен од посредување или консалтинг со државни хартии од вредност на меѓународен финансиски пазар.

Член 29-в

Данокот што ќе се задржи во согласност со одредбите од членот 29-б на овој закон се пресметува на бруто приходите по стапка од 10%.

За целите од став 1 на овој член, бруто приходот е приходот кој би бил исплатен на странското правно лице доколку не се изврши задржување на данок од приходот кој би се исплатил.

Член 29-г

Доколку примателот на приход врз кој се применува задржување на данок е резидент на странска држава која има договор со Република Македонија за одбегнување на двојното оданочување во однос на даноците на доход и капитал, тогаш за целите од член 29-в на овој закон, даночната стапка која е утврдена за тој приход не смее да ја надмине даночната стапка која се применува за приходот одредена во договорот.

Даночно ослободување или пониска стапка одредена во договорот со странска држава се применува на приход врз кој се применува задржување на данок ако исплатителот на приходот располага со пропишан образец заверен од надлежен даночен орган на странската држава и од Управата за јавни приходи, или одобрение за даночно ослободување издадено од Управата за јавни приходи.

Член 29-д

Лицето кое има обврска да го задржи данокот во согласност со одредбите од оваа глава, поднесува еднаш годишно извештај за уплатениот данок по одбивка до органот за јавни приходи до 15-ти февруари наредната година, по годината во која постоела обврска за задржување на данокот.

Извештај за уплатениот данок по одбивка за една година ги вклучува следниве информации за секое странско правно лице во чие име е извршено задржување на данокот за односната година:

- 1) име на исплатувачот, фирма, седиште;
- 2) име на лицето-обврзник и држава во која лицето е резидент;
- 3) вид и износ на приход врз кој се применува задржување на данок;
- 4) износ на данок кој треба да се задржи и датата на доспевање на обврската и
- 5) износ на данокот кој е задржан и дата на уплатата.

Органот за јавни приходи за задржаниот данок на странското правно лице го известува органот за јавни приходи во странство по негово писмено барање.

V-B. ПРЕОБРАЗБА, ЛИКВИДАЦИЈА И СТАТУСНИ ИЗМЕНИ

Член 29-ѓ

Ако даночниот обврзник изврши преобразба од еден во друг облик, а сметководствената вредност на имотот и обврските останат исти, преобразбата не влијае на оданочувањето.

Ако со преобразбата не се продолжи со истата сметководствена вредност заради извршената процена на имотот и на обврските по објективна (фер) вредност и доколку ревалоризационите резерви се запишуваат во основната главнина на преобразеното друштво, тогаш таквото зголемување се смета за оданочива добивка согласно со одредбите на членот 9 став 5 од овој закон.

Член 29-е

Доколку даночниот обврзник се ликвидира, добивката или загубата се утврдува во периодот на ликвидација која е продолжение на последниот даночен период пред заклучувањето на постапката на ликвидација и пред распределбата на ликвидациониот остаток. Почетниот биланс на состојба за отварање на постапката за ликвидација треба да е ист со билансот на состојбата утврден на денот на отварањето на постапката за ликвидација. Завршниот биланс на состојба се составува по намирувањето на доверителите и пред распределувањето на ликвидационата маса, односно по завршувањето на постапката на впаричување на имотот.

Член 29-ж

Даночните обврзници кај кои настанала статусна измена (поделба, спојување и присоединување) до Управата за јавни приходи доставуваат годишна сметка и даночна пријава за периодот од почетокот на годината до датумот на настанување на статусната промена во Централниот регистар на Република Македонија, како и почетен биланс на состојба на новото друштвото кое продолжува со вршење на дејност.

Ако кај даночниот обврзник настане статусна измена се смета дека постои даночен континуитет доколку даночниот обврзник продолжува со дејноста кое нема влијание на оданочувањето.

Континуитетот во оданочувањето од ставот 2 на овој член постои само ако при преносот на друштвото што презема не дојде до промена во процената на вредноста на имотот и на обврските на друштвото што пренесува.

Континуитет во оданочување не постои доколку со зголемувањето на проценетата вредност на имотот и обврските над сметководствената вредност, се зголеми основната главнина на друштвото што презема, согласно со одредбите на членот 9 став 5 од овој закон.

VI. ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 32-а

Обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска развојна зона, се ослободува од плаќање на данокот на добивка за период од десет години, од започнувањето на вршењето на дејност во зоната, под услови и постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 36-б

На обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, да воведи и да користи одобрен систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.

Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот 1 на овој член не го искористи до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.

Правото од ставот 1 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за јавни приходи по поднесено писмено барање, до 20 јануари наредната година, по годината за која барањето се поднесува.

Управата за јавни приходи е должна во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето од ставот 3 на овој член за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка да постапи по барањето.

Доколку Управата за јавни приходи не издаде одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно не донесе акт за одбивање на барањето во рокот од ставот 4 на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на директорот на Управата за јавни приходи за одлучување по барањето. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Управата за јавни приходи.

Формата и содржината на образецот на барањето од член 36–б став 3 и на барањето од ставот 5 на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Кон барањето од ставот 5 на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето од членот 36-б став 3.

Директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот 5 на овој член во писарницата на директорот на Управата за јавни приходи да донесе решение со кое барањето е уважено или одбиено.

Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не донесе решение во рокот од ставот 8 на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

Државниот управен инспекторат е должен во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 9 на овој член да изврши надзор во Управата за јавни приходи за да утврди дали е спроведена постапката согласно законот и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот 10 на овој член по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, во рок од 10 дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не одлучи во рокот од ставот 11 на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 12 на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 9 на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот 14 на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите 10 и 11 и/или не поднесе пријава согласно ставовите 12 и 13 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Управата за јавни приходи дали е спроведена постапката согласно законот и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 15 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Во случајот од ставот 16 на овој член директорот на Државниот управен инспекторат, веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот.

Во случаите на ставот 17 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 15 на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не одлучи во рокот од ставот 13 на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежен суд.

Постапката пред Управниот суд е итна.

Член 36-в

Од плаќање на данок на добивка се ослободува Народната банка на Република Македонија.

Член 36-г

Даночниот обврзник се ослободува од обврската за плаќање данок на нераспределена добивка остварена за тековната година.

Под нераспределена добивка се подразбира разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени со сметководствените прописи и сметководствените стандарди намалени за платениот данок утврден во даночниот биланс.

Износот којшто се распределува во вид на дивиденди и други распределби од добивката било да е во паричен или непаричен облик се оданочува во моментот на нивната исплата, освен дивидендите коишто даночниот обврзник ги исплатува на правни лица резиденти на Република Македонија.

За правни лица резиденти на Република Македонија од ставот 3 на овој член, не се сметаат лицата основани во согласност со Законот за здруженија и фондации.

VII. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА

Член 37

На обврзникот - резидент на Републиката кој на добивката што е остварена со работа во странство платил данок во друга држава му се намалува пресметаниот данок во земјата за износот на данокот на добивка платен во странство, а најмногу до износот на данокот што би се добил со примена на даночната стапка од член 28 на овој закон.

Даночниот обврзник кој остварува приходи во странство, доставува соодветен доказ за платениот или задржан данок од надлежниот даночен орган на странската држава.

VII-A ПОЕДНОСТАВЕН ДАНОЧЕН РЕЖИМ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Член 38-б

Општа одредба

Трговските друштва класифицирани како мали и микротрговци и правните лица резиденти на Република Македонија кои водат сметководство и изготвуваат годишни сметки согласно Законот за трговските друштва, согласно со условите утврдени во членот 38-г од овој закон можат да се определат да плаќаат годишен данок на вкупен приход.

Трговските друштва ако извршуваат банкарска, финансиска и осигурителна дејност и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри, не припаѓаат во поедноставен даночен режим на плаќање на годишен данок на вкупен приход според ставот 1 на овој член.

Член 38-в

Трговски друштва кои се ослободени од плаќање на годишен данок на вкупен приход

Трговските друштва од членот 38-б став 1 од овој закон, се ослободени од обврската за плаќање на годишен данок на вкупен приход под услов вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот од кој било извор да не го надминува износот од 3.000.000 денари на годишно ниво.

Член 38-г

Трговски друштва кои може да се определат да плаќаат годишен данок на вкупен приход

Трговските друштва од член 38-б став 1 од овој закон можат да се определат да пресметуваат и плаќаат годишен данок на вкупен приход под услов:

- 1) да извршуваат стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри и
- 2) вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот од кој било извор да изнесува од 3.000.001 до 6.000.000 денари на годишно ниво.

Трговските друштва одбраниот модел на оданочувањето од ставот 1 на овој член не може да го менуваат во наредните три години вклучувајќи ја и годината за која се плаќа данок на вкупен приход, доколку во наредните три години остваруваат вкупен приход од 3.000.001 до 6.000.000 денари на годишно ниво.

Член 38-д

Пресметување на годишен данок на вкупен приход

Годишниот данок на вкупен приход се пресметува врз основа на остварениот вкупен приход по сите основи, во деловната година за која се утврдува данокот. Под деловна година се подразбира календарска година.

Данокот на вкупен приход се пресметува во висина од 1% од износот на остварениот вкупен приход искажан во Билансот на успех во Годишната сметка и финансиските извештаи според одредбите од Законот за трговските друштва, за деловната година за која се утврдува данокот.

Член 38-ѓ

Евиденција/Регистар на трговски друштва за годишен данок на вкупен приход

Трговските друштва од членовите 38-в и 38-г од овој закон, Управата за јавни приходи ги евидентира во Регистарот на трговски друштва за годишен данок на вкупен приход.

Управата за јавни приходи евидентирањето го врши врз основа на податоците за искажаниот вкупен приход во Билансот на успех кон Годишната сметка и

финансиските извештаи според одредбите од Законот за трговските друштва, за деловната година за која се утврдува данокот.

Трговските друштва од членот 38-в од овој закон се должни до Управата за јавни приходи да достават даночна пријава на образец “ДБ-ВП – Годишен данок на вкупен приход“ во рокот пропишан за поднесување на годишна сметка согласно со Законот за трговските друштва и прописите за сметководство.

Член 38-е

Бришење на трговски друштва од евиденција за годишен данок на вкупен приход

Трговските друштва се бришат од евиденцијата за годишен данок на вкупен приход и не се оданочуваат со годишен данок на вкупен приход, ако Управата за јавни приходи при прегледот на годишната сметка и работните книги на трговското друштво утврди дека истото не ги исполнило условите од членовите 38-б и 38-г од овој закон, односно доколку остварениот вкупен приход во годината за која се утврдува данокот е поголем од максималниот износ определен во членот 38-г од овој закон.

Во случаите од ставот 1 на овој член, трговското друштво е должно да плати данок на добивка, а платениот данок на вкупен приход ќе се смета како аконтација на данокот на добивка.

Трговските друштва се бришат од евиденција за годишен данок на вкупен приход и не се оданочуваат со годишен данок на вкупен приход ако Управата за јавни приходи утврди дека:

- се работи за поврзани лица кои остваруваат значаен меѓусебен промет, по цени кои се разликуваат од цените кои се воспоставени со неповрзани субјекти, со цел да се постигне намалено плаќање на данокот и
- трговското друштво презема обврски и искажува расходи кои се однесуваат на работењето со поврзано лице.

VIII. УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА

Член 39

Даночниот период за кој се утврдува данокот на добивка е една календарска година.

Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период ќе се смета периодот од годината за која работел.

Член 39-а

Даночниот обврзник е должен утврдувањето и плаќањето на данокот на добивка да го врши врз основа на образецот “ДБ – даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи“ што се доставува до Управата за јавни приходи во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно со Законот за трговските друштва и прописите за сметководство.

Даночниот обврзник којшто врши распределби од добивката, согласно со одредбите на членот 9 од овој закон, утврдувањето и плаќањето на данокот го врши

врз основа на образецот “ДД-ИД – пресметка на данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивката“ кој се доставува до Управата за јавни приходи најдоцна до денот на исплатата.

Субјектите од членот 38-б на овој закон, годишниот данок на вкупен приход го утврдуваат на образецот “ДБ-ВП – годишен данок на вкупен приход“ кој се доставува до Управата за јавни приходи во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно Законот за трговските друштва и прописите за сметководство во годината што следи по годината за која се врши оданочувањето, а плаќањето на данокот се врши најдоцна во рок од 30 дена по рокот за доставување на образецот.

Член 39-б

Трговските друштва кои се во системот на поедноставен даночен режим на плаќање на годишен данок на вкупен приход согласно со одредбите од овој закон и кои распределуваат дивиденда од добивката остварена во деловната година кога не биле во системот на поедноставен даночен режим, се должни да поднесат Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивка на пропишаниот образец “ДД-ИД“ до Управата за јавни приходи за плаќање на данок на добивка најдоцна до денот на исплатата.

Член 40

Месечните аконтации на данокот на добивка на непризнаени расходи во даночниот биланс (образец ДБ – даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи) се утврдуваат во износ од една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година зголемени за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година.

Месечните аконтации се плаќаат во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец.

Член 41

Разликата меѓу уплатената аконтација според членот 40 на овој закон и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка согласно со членот 39-а став 1 на овој закон, обврзникот е должен да ја уплати во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишната сметка.

Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација платил поголем износ на данок од износот што бил должен да го плати, може од органот за јавни приходи да бара враќање на повеќе платениот износ.

Органот за јавни приходи е должен повеќе платениот данок на добивка да му го врати на обврзникот на негово барање, во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за враќање.

Доколку Управата за јавни приходи не одлучи по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок во рокот од членот 41 став 3 од овој закон, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на директорот на Управата за јавни приходи за одлучување

по барањето. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Управата за јавни приходи.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 4 на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Кон барањето од ставот 4 на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето од членот 41 став 3 од овој закон.

Директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот 4 на овој член во писарницата на директорот на Управата за јавни приходи да одлучи дали барањето е уважено или одбиено.

Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не донесе решение во рокот од ставот 7 на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

Државниот управен инспекторат е должен во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 8 на овој член да изврши надзор во Управата за јавни приходи дали е спроведена постапката согласно законот и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот 9 по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, во рок од 10 дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не одлучи во рокот од ставот 10 на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку директорот на Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 11 на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 8 на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот 13 на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите 9 и 10 и/или не поднесе пријава согласно со ставовите 11 и 12 на овој

член, Директорот на државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Управата за јавни приходи дали е спроведена постапката согласно со законот и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот на постапи и во дополнителниот рок од ставот 14 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Во случај на ставот 15 на овој член директорот на Државниот управен инспекторат, веднаш а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот.

Во случаите на ставот 16 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно ставот 14 на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

Доколку функционерот кој раководи со Управата за јавни приходи или од него овластено лице, не одлучи во рок од ставот 12 на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежен суд.

Постапката пред Управниот суд е итна.

Ако обврзникот на данокот на добивка не бара враќање на повеќе уплатениот данок, повеќе платениот износ ќе се смета како аконтација за наредниот период.

Член 43

Органот за јавни приходи врши контрола на начинот на пресметувањето, уплатувањето и враќањето на данокот на добивка.

Член 44

Државниот завод за статистика до 10 во месецот го објавува процентот на порастот на цените на мало во Републиката од член 40 став 1 на овој закон.

IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Глоба во висина до десеткратен износ од помалку уплатениот данок на добивка на непризнаените расходи, односно на извршените исплати на дивиденди и други исплати од добивката, ќе му се изрече на обврзникот на данокот на добивка за сторен прекршок доколку за целите на утврдување на даночната основа и даночните олеснувања на образецот за пресметка на данокот наведе неточни податоци поради кои дошло до утврдување на помала даночна основа.

За прекршок од став 1 на овој член на одговорното лице на обврзникот на данокот од добивка ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.

За прекршокот од ставот 1 на овој закон, покрај глобата на сторителот на прекршокот ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од три до 30 дена, а на одговорното лице кај правното лице забрана на вршење на професија, дејност или должност во траење од три до 15 дена.

Член 46

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник-правно лице, ако:

- 1) неточно го искаже вкупниот приход (член 38-д став 1);
- 2) не го плати утврдениот данок на вкупен приход во пропишаниот рок (член 39-а став 3);
- 3) во односите со поврзаните субјекти презема дејствија заради намалено плаќање на данок (член 38-е став 3);
- 4) во пропишаниот рок не ја плаќа месечната аконтација и конечната обврска на данокот на добивка на непризнаени расходи и износот на данокот содржан во исплатената дивиденда или друга распределба од добивката (членови 39-а ставови 1 и 2 и 40) и
- 5) во пропишаниот рок не ја плати разликата меѓу платената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка (член 41 став 1).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.

Член 47

Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник-правно лице исплатувач на приходи, ако при исплатата на приходот не го задржи и не го уплати данокот на соодветната уплатна сметка (член 29-а став 1).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице и на физичко лице-исплатувач за прекршокот од ставот 1 на овој член.

Член 48

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник-правно лице ако во пропишаниот рок не и поднесе на Управата за јавни приходи пресметка на пропишаниот образец (член 39-а).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.

Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Министерот за финансии ќе донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот на добивка, како и за спречување на двојното ослободување или двојното оданочување и ќе пропише образец - даночен биланс за пресметување и уплатување на данокот на добивка во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 50

По исклучок на одредбите на членовите 39 и 40 од овој закон правното лице, како обврзник на данокот на добивка, е должно при плаќањето на данокот на добивка со конечната пресметка за 1993 година, како и заради утврдувањето на месечниот износ на аконтацијата за периодот февруари-јуни 1994 година да ја зголеми основата на данокот на добивката утврдена врз основа на податоците од годишната пресметка за 1993 година со резултатот од нивелацијата на цените на стоките што е вклучен во ревалоризационата резерва за сразмерниот дел што отпаѓа на продадените стоки.

Член 50-а*

Одредбата на членот 31 од овој закон за намалување на даночната основа по основа на инвестиции ќе се применува до 31 декември 2005 година.

*Членот 50-а е пропишан со членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка "Сл. весник на РМ" бр. 51/2003 како преодна одредба со која се пропиша рокот на примена на членот 31, кој беше пропишан со член 1 од истиот закон.

Со член 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (Сл. весник на РМ бр. 120/2005) во примена од 1 јануари 2006 година, престана примената на членот 31, со што практично престана примената и на член 50-а.

Член 51**

По исклучок од одредбите на членовите 39 и 40 од овој закон, физичко лице кое врши регистрирана дејност, утврдувањето и плаќањето на месечните аконтации на данокот на добивка за периодот јануари-јуни 1994 година, го врши со полугодишната пресметка за овој период.

**Со член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (Сл. весник на РМ бр. 11/2001) во членот 4 став 1 на Законот за данокот на добивка, зборовите "и физичко лице кое врши регистрирана дејност" се бришат. Од тие причини членот 51 од Преодните и завршни одредби на законот, престануваат да се применуваат.

Член 52

Со денот на примената на овој закон престанува да важи Законот за данокот од добивка (Службен весник на Република Македонија број 5/93).

Член 53

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1994 година.

ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ

(Службен весник на РМ, бр.159/2008 од 22.12.2007)

Член 19

Дивидендите и другите распределби на добивката што ќе се исплатуваат по примената на овој закон, а кои се однесуваат на остварени добивки до 31 декември 2008 година, нема да се оданочуваат.

Член 20

Месечните аконтации за данокот на добивка за 2009 година, ќе се утврдуваат од износот на данокот содржан во непризнаените расходи во даночниот биланс за 2008 година намален за износот на даночниот кредит и даночните ослободувања искажани во истиот биланс.

Член 21

Одредбите од член 16-а од овој закон, за даночните обврзници кои во 2007 и 2008 година го искористиле правото на даночно намалување според одредбите од член 31 од овој закон, ќе се применуваат до целосна амортизација (отпис) или друг начин на отуѓување на средствата.

Член 22

Министерот за финансии ќе го пропише образецот Пресметка на данок на исплатена дивиденда или друга распределба од добивката, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2009 година

ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ

(Службен весник на РМ, бр.160/2007 од 30.12.2007)

Член 20

Одредбите на Глава VII-а Поедноставен даночен режим за трговски друштва од овој закон, ќе се однесуваат и за деловната 2007 година.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.

ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ

(Службен весник на РМ, бр.139/2006 од 30.12.2006)

Член 36

Одредбата на членот 33 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003 и 120/2005), за ослободување од данок по основа на странски вложувања, кои се извршени до крајот на 2006 година, ќе се применува најдоцна во рок од три години од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 37

По исклучок на одредбата на членот 16 на овој закон со кој се менува членот 28 од Законот за данокот на добивка, стапката на данокот на добивка, за 2007 година изнесува 12%.

По исклучок на одредбата на членот 17 на овој закон со кој се менува членот 29-в) од Законот за данокот на добивка, за приходите од членот 29-б точки 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на овој закон, односно данокот по задршка за 2007 година изнесува 12%.

Член 38

Одредбата на членот 19 на овој закон со кој се менува членот 31 од основниот текст на Законот за намалување на даночната основа за износот на извршените вложувања од добивката (реинвестирана добивка), ќе се однесува и за добивката остварена во 2006 година.

Вкупното намалување од ставот 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 50% од висината на даночната основа за 2007 година.

Добивката остварена со годишна сметка за 2006 година која по пат на распределба е издвоена во капиталот на даночниот обврзник и која се вложува во 2007 година се намалува за износот на искористеното даночно ослободување за инвестициите во основни средства искажани во даночниот биланс за 2006 година.

Член 39

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 120/2005 од 31.12.2005)

Член 23

Намалување на утврдениот данок на добивка на обврзник кој котира на официјалните пазари на берза од членот 36-а на овој закон, ќе се применува до 31 декември 2007 година, и тоа за 2006 година намалувањето ќе изнесува 30%, а за 2007 година 15%.

Член 24

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за данокот на добивка.

Член 25

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2006 година.

*Овие завршни одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на добивка објавен во "Сл. весник на РМ", бр. 120/2005, не се дел од пречистениот текст и истите се во сила и се применуваат од 1 јануари 2006 година.

**Членовите 23, 24 и 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (Сл. весник на РМ бр. 120/2005) спаѓаат во преодни одредби, затоа нумерирањето на членовите не го следи пречистениот текст.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 33/95 од 05.07.1995)

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

*Членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка (Сл. весник на РМ бр. 33/95) спаѓа во преодни одредби, затоа нумерирањето на членот не го следи пречистениот текст.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 43/95 од 14.09.1995)

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

*Членот 2 од Законот за изменување на Законот за данокот од добивка (Сл. весник на РМ бр. 43/95) спаѓа во преодни одредби, затоа нумерирањето на членот не го следи пречистениот текст.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 71/96 од 30.12.1996)

Член 23

Ослободувањата утврдени до денот на примената на овој закон, по основа на странските вложувања, до висина на вложените средства во тој период важат до истекот на утврдениот рок, при што при трансферот на дел од добивката остварена од страна на странско правно лице - вложувач односно основач, се плаќа данок од добивка според стапка и на начин утврдени со член 33-а од овој закон.

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за оданочување на странски лица (“Службен весник на РМ”, бр. 47/87).

Член 25

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 1997 година, освен одредбите на член 12 ставови 2, 3 и 4 од овој закон кои ќе се применуваат и на годишната пресметка за 1996 година.

*Членовите 23, 24 и 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка (Сл. весник на РМ бр. 71/96) спаѓаат во преодни одредби, затоа нумерирањето на членовите не го следи пречистениот текст.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 28/98 од 18.06.2001)

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”, а одредбата од членот 1 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 1999 година и ќе се однесува и на завршната сметка за 1998 година.

*Членот 4 од Законот за изменување на Законот за данокот од добивка (Сл. весник на РМ бр. 28/98) спаѓа во преодни одредби, затоа нумерирањето на членот не го следи пречистениот текст.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 11/2001 од 13.02.2001)

Член 49

Одредбите од членовите 22 и 23 на овој закон, кои се однесуваат за оданочувањето на капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Член 50

Одредбата на член 30 на овој закон, за ослободување од данок по основа на странски вложувања, ќе се применува до 31 декември 2006 година, а одредбата на член 34 на овој закон, која се однесува за намалување на утврдениот данок на добивка на обврзник кој котира на официјалните пазари на берза, ќе се применува до 31 декември 2005 година.

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

*Членовите 49, 50 и 51 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка (Сл. весник на РМ бр. 11/2001) спаѓаат во преодни одредби, затоа нумерирањето на членовите не го следи пречистениот текст.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 2/2002 од 18.01.2002)

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

*Член 3 од Законот за дополнување на Законот за данокот на добивка (Сл. весник на РМ бр. 2/2002) спаѓаат во преодни одредби, затоа нумерирањето на членовите не го следи пречистениот текст.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 44/2002 од 27.06.2002)

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (Сл. весник на РМ бр.44/2002) спаѓаат во преодни одредби, затоа нумерирањето на членовите не го следи пречистениот текст

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 51/2003 од 31.07.2002)

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

*Член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (Сл. весник на РМ бр.51/2003) спаѓаат во преодни одредби, затоа нумерирањето на членовите не го следи пречистениот текст

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр.47/2011 од 08.04.2011)

Член 40

Одредбите од член 14 од овој закон ќе се применуваат и на даночните загуби утврдени во даночниот биланс (образец ДБ – даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи) составен за 2009 и 2010 година, до висината на оданочениот износ.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА* ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО
ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ**

(Службен весник на РМ, бр. 135 /2011 од 03.10.2011)

Член 3

Подзаконските акти утврдени со овој закон министерот за финансии ги донесува во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон и истите веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, се објавуваат на веб локацијата на Управата за јавни приходи.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.